

Датум и место: 14 јуни 2017, Битола

До: Сите заинтересирани страни

**Предмет: Барање за понуда од компанија за изработка на промотивни материјали**

Почитувани,

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на компанија за изработка на промотивни материјали. Дизајнот на материјалите ќе биде обезбеден од страна на ФОРУМ 16.

ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ				
Вид на материјал	Количина	Единечна цена	Цена без ДДВ	Цена со ДДВ
Опe pager (А4 колор, еднострано, фул колор)	10			
Маици (со маици ваши, колор дизајн)	40			
Name tags (ИД картица)	15			
Тетратки (А5, фул колор, 40 листа)	45			
Пенкала (со печатено лого)	60			
Стикери (10*5, фул колор)	100			
Постери (Б2, фул колор, еднострано)	10			
Флаери (А5 фул колор, еднострано)	50			
Сертификати (А4 колор, еднострано)	42			
Банер (roll up 80*200, фул колор)	1			
			<b>Вкупно:</b>	<b>Вкупно:</b>

Напомена: цените да бидат изразени во МКД. Понудите можат да се испраќаат до 18 јуни 2017 година. Сите заинтересирани страни понудите можат да ги достават на е-пошта: [contact@forum16.eu](mailto:contact@forum16.eu)

Контакт лице за дополнителни информации:  
 Наташа Чавдаровска  
 078/535 606

Ви благодариме,  
 Проектен тим на ФОРУМ 16